

ДОДЕКА БУЧКОВСКИ И ГРУЕВСКИ ПРАКТИКУВААТ ВЕРБАЛЕН БОКС

Европската унија, по безброј досега упатените благи препораки до балканските земји, за тоа што треба да направат за да станат дел од европската заедница, одлучи да го "батала" дипломатскиот речник и јасно и недвосмислено да соопшти: "Додека не си го средиме сопствениот двор, не примаме никој друг во него". Вака упросто звучи одлуката која дојде директно од устата на комесарот за проширување на Европската унија, Оли Рен, кој по долги лобирања во Унијата, не успеа да издејствува согласност за брзо приклучување на таканаречениот Западен Балкан во европските текови. Напротив, тој без ракавици соопшти дека проширувањето на ЕУ ќе се забави откако кон неа ќе се приклучат Романија и Бугарија, при што нови членки нема да се примаат додека не се остварат институциските и буџетските реформи, кои се очекуваат во 2009 година.

Оваа порака, која буквално ги тресна на земја македонските политичари не дека не беше очекувана по сите случувања внатре во Унијата, поаѓајќи од француското тврдо "НЕ" за Европскиот устав, па сè до неколкунеделните протести на граѓаните на оваа земја, сепак мора да се признае дека дојде во незгоден момент. На еден месец пред избори. Тоа значително ќе го осиромаша веќе по-



ОЛИ РЕН ЈА "СПУСТИ" МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМЈА

Ако досега бевме некаде во воздух, живеејќи од популистичкиот маркетинг на Владата дека еве само што не сме влегле во Европската унија, по најавата на истата таа Унија дека можеби и до 2014 година нема намера да се проширува, веројатно се наоѓаме длабоко на дното. Онаму каде што всушност бевме и досега, но од преголема надеж не можевме да видиме. Но, затоа тука се реалните европски политичари, кои без влакна на јазикот соопштуваат дека секоја земја не може да стане дел од Унијата, а без при тоа да ги исполни бараните критериуми, кои за наша несреќа од година во година се сè поригорозни, за разлика од оние кои мораа да ги полагаат неодамна примените десет нови членки.



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

знатиот вокабулар на политичките елити, кои години наназад како грамофонска плоча на секои избори пеат една иста песна - влез во НАТО и во ЕУ. Овој пат таа песна ќе биде симната од репертоарот, затоа што токму таа Европа јасно соопшти дека во моментот Унијата ќе се посвети на решавање на

сопствените проблеми кои ги има, а кои станаа јавни по експлозивниот прием на десетте нови земји-членки од Источна Европа. Практично, по приемот на десетте источноевропски земји, Унијата се соочи со планина проблеми, кои доведоа до неефективно функционирање на виталните институции на ЕУ, кои нај-

голем одраз најдоа во финансиите. Тоа е болната точка на посткомунистичките земји, па дури и на оние кои веќе се дел од Унијата, а кои за краток период успеаја да "пресушат" безброј европски фондови, наменети за сиромашните земји.

По спуштањето на рампата, во наредниот период Европа ќе се посвети на барање начини како да го подигне нивото на капацитетот на сегашната Унија и да создаде

услови за нејзино подобро функционирање во наредниот период. Тука, пред сè, се мисли на спорниот Европски устав, кој направи комплетна збрка меѓу земјите-членки, но и на најважното прашање кое произлегува од него - Буџетот на Унијата кој, пак, според Рен, треба да биде затворено до 2009 година. Со тоа практично ќе биде познат и капацитетот на апсорпција на ЕУ, односно ќе биде даден дефинитивниот одговор на прашањето "дали Европската унија воопшто може да прими нови земји-членки, а во исто време да може ефективно да функционира. За Рен ова всушност е оној таканаречен функционален капацитет, кој треба да произлезе како решение од сондирањето на резултатите, кои ќе се добијат до 2009 година. Дотогаш вратите на ЕУ ќе бидат отворени исклучително само за Бугарија и за Романија кои, пак, по сериозните забелешки на ЕУ дека не работат доволно на реформите, во наредниот период можат да се соочат со сериозно намалување на финансиите, кои досега ги добиваа од Унијата. Всушност, европските авторитети неколку пати ги опоменаа владите на овие две држави дека мораат да работат на искоренување или, пак, на намалување на високото ниво на корупција во нивните држави, зашто во спротивно би можело да дојде до преиначување на финалната препорака за тоа дали овие две земји се подготвени да се приклучат кон 25-члената Унија.

**НЕМА ВЕЌЕ НАТО И ЕУ,
ДАЈТЕ ЕКОНОМИЈА!**

Каде во оваа приказна е Република Македонија? Ако досега беше некаде во воздух, живеејќи од популистичкиот маркетинг на Владата дека еве само што не сме влегле во Европската унија, по најавата на истата таа Унија дека можеби и до 2014 година нема намера да се проширува, веројатно се наоѓа-

ме длабоко на дното. Онаму каде што всушност бевме и досега, но од преголема надеж не можевме да видиме. Но, затоа тука се реалните европски политичари кои, без влакна на јазикот, соопштуваат дека не може секоја земја да стане дел од Унијата, а без при тоа да ги исполни бараните критериуми, кои за наша несреќа од година во година се сè поригорозни, за разлика од оние кои мораа да ги полагаат неодамна примените десет нови членки. Зголемувањата на бараните критериуми кои земјите од Западен Балкан треба да ги исполнат доколку сакаат да влезат во Унијата, дефинитивно претставуваат јасен сигнал дека условите за влез се менуваат. Овој регион ќе треба навистина да се намами за да стане дел од Унијата не само географски, туку со

ПОСТОИ ЛИ МАКЕДОНСКА КАУЗА?

Премиерот на Република Македонија, Владо Бучковски, конечно се сети во која држава живее, и кои за него биле најприоритетните прашања. Имено, привикенд-изборната посета на Кичево, тој порача дека неговата партија планира да направи проект, насловен како "Европска Македонија", во кој би требало да бидат вклучени сите политички партии. Пред сè, поради фактот што, како што рече Бучковски, се работи за проект од исклучително значење за земјата, во кој ќе бидат запишани сите стратешки интереси на Македонија.

Е, арно ама имало еден проблем. Тој не знаел дали овој проект би можел да го потпише опозиционата ВМРО-ДПМНЕ, затоа што не бил сигурен за кого работи оваа партија, за српската или за грчката кауза?!

Оваа констатација за премиерот Бучковски, кој воедно е и лидер на владејачката СДСМ, говори за фактот дека и во оваа предизборна кампања, за жал, ќе се изнаслушаме за разноразни српски, грчки, бугарски и албански сценарија, но истовремено повторно, за жал, нема да слушнеме ништо што ќе одговара на автентичното зачувување на македонската кауза, за која политичарите очигледно многу малку се грижат.

прв пат да се обидат на своите гласачи да им испратат пораки, кои ќе можат да ги реализираат. Сега веќе лагите за ЕУ и за НАТО се повеќе од јасни. Просторот се стеснува на оние теми кои најмногу ни се потребни, односно темите врзани за економијата, која треба да биде основа за да можеме да издржиме до 2014 година. Но, клучното прашање е дали нашите политичари, кои аплицираат на овие избори, се подготвени на македонскиот граѓанин да му овозможат пристоеен живот до далечната 2014 година?

Доколку судиме според економските програми на партиите, Македонија има шанси да живее сама од себе, иако досегашното 15-годишно транзиционно време покажа дека апсолутно зависиме од европските фондови. Популистичките изборни програми воопшто не се но-

ЕВРОПА НÈ ОСТАВИ ВО НОКАУТ ДО 2014 ГОДИНА

полноправно членство, за што говорат и неофицијалните најјави дека по Романија и Бугарија, најголеми шанси за влез има исклучително само Исланд, земја која сè уште дури и не е кандидат, додека од Балканот не се спомнува ниту една држава.

ЛЕТ ВО МЕСТО

Оваа шлаканица од Европската унија најмногу ќе ја почувствуваат македонските политичари, и тоа на среде кампања, кои за овие избори не ќе можат македонските граѓани да ги прелажуваат со приказните за нашето интегрирање во ЕУ и во НАТО. Дефинитивно јасно соопштената порака дека до 2014 година нема да го видиме светлото на европскиот ден, македонските политички елити ги става во ситуација, можеби прв пат, во кампањата да бидат реални, односно



ГОСПОДА, ДАЈТЕ ЕКОНОМИЈА

вина во Република Македонија, но сепак овој пат тие ќе мораат да бидат реални во сферата на економијата, која конечно на овие избори успеа да се наметне пред политиката.

Иако загревањето на политичката кампања сè уште е во почетна фаза, сепак досегашните прошетки на карваните на двете најголеми политички партии, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, говори за тоа дека и овој пат ќе се изнаслушаме милион причини зошто ни е толку лошо, како што и ни е, но и исто толку решенија за болеста, која долго време ја има Република Македонија. Дијанозата веќе одамна сите ја знаеме, проблемот е во лекот за кој на секои избори слушаме, а никако не можеме да го добиеме. Наместо тоа, слушаме за "треснувања на земја", или за "учење економија, наместо бокс".